




туристичка агенција
TRAVEL HOUSE
куќа на убавите патувања

ВЕ ВОДИ ВО:

САЛЗБУРГ



МОЦАРТОВИОТ СОЛЕНГРАД ПОД АЛПИТЕ



Салзбург е град во северозападна Австрија на самата граница со Германија. Географската местоположба на Салзбург е на границата со Алпите и во големата средноевропска рамнина. Лоциран е на реката Salzach и се дели на Стар град (Alstadt) и Нов град. Стариот град е преубав со катедралите, кои се изградени во стилот на готиката и барокот, а некои се изградени во X век. Во средниот век овој град бил





наречен и Северен Рим. Во текот на Втората светска војна многу од овие градби, за жал, биле разурнати. Символ на градот е старата тврдина "Hochensalzburg", која се наоѓа на ридот Mochsberg и таа се гледа од сите страни. Некогаш тврдината го ограничувала градот, но сега претставува туристичка атракција. Во името на градот се наоѓа и еден германски збор за сол, кој покажува дека во околината на градот се наоѓаат рудници за сол, кои по долгогодишните ископувања се затворени. Преводот на името на градот на словенски би бил Соленград. Во него живеат околу 145.000 жители.

Меѓутоа, овој град е познат и по тоа што во 1756 година тука се родил сларниот композиторски гениј Волфганг Амадеус Моцарт.

Најдобро би било разгледувањето на градот да го почнете од градската тврдина "Festung Hohen Salzburg", до која многу едноставно се доаѓа од центарот на градот со неколкуминутно возење со жичарница. Замокот е изграден во 1077 година, по наредба на принцот Герхард и Хелфестеина, а тоа спаѓа меѓу најубавите градби во Европа. Погледот од тврдината ви дава видик на барокниот стар град, во кој и денес се одржуваат најголемите фестивали. Целиот град е претворен во пешачка зона и во центарот туристите имаат можност да најдат сè што ќе ги потсетува на овој град, и многу повеќе од тоа. Музеи, отворени трговски центри, ресторани, продавници со првокласна стока, места за опуштање и одмор, сè ова се наоѓа на левата страна од реката Salzach, на која е сместен градот. Салзбург е голем католички центар, што најдобро може да се види по многубројните цркви, каде можете да се запознаете со христијанската историја на овој дел од Европа. Салзбург е светска престолнина на класичната музика и еден од европските културни центри. Од 1877 година виенската филхармонија почна со одржувањето на своите концерти во Салзбург, главно, во чест на Моцарт, за по Првата светска војна да стане највисока музичка сцена. Попусто е некогаш да го наговарате да го види, тоа е место кое не смеете да го пропуштите.

